

YU ISSN 0350 - 2821

дело  
74

1-2  
1989

штим

УДК 3:82

# гедо 74

СПИСАНИЕ  
ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ПРАШАЊА  
УМЕТНОСТ И КУЛТУРА

Основач: Културно-просветна заедница — Штип

Издавач: Друштво за наука и уметност — Штип

Издавачки совет:

Миланчо Успирцов (претседател), Марија Гриева (потпретседател), Ристо Љуботенски, Елица Протугерова, Љутчо Стојменски, Коста Балабанов, Симеон Кожухаров, Елена Патраклиева, Тодор Влахчев, Ѓорѓи Устапетров и Блаже Китанов.

Редакција:

Панче Кировски, Добрила Јовева, Нада Накова, Александар Пеџески, Никола Едровски,

Главен и одговорен уредник:  
Блаже Китанов

Уредник:  
Венко Прилепчански

Нацрт на корицата  
Петар Наневски

Год. XVI — број 1—2

јануари — април 1989 година

ПОСТТРАНСФУЗИОННИ РЕАКЦИИ НА КРВ И КРВНИ  
КОМПОНЕНТИ ВО ИЗМИНАТИТЕ ШЕСТ ГОДИНИ  
ВО РАБОТНИТЕ ЕДИНИЦИ НА РО МЕДИЦИНСКИ  
ЦЕНТАР — ШТИП

Н. Камчев, М. Камчева

ВОВЕД

Трансфундирањето на крв и крвни компоненти крие безброй опасности од рани и доцни посттрансфузиони реакции и компликации.

Раните компликации можат да се јават уште во текот на давањето или непосредно по давањето. Најчести посттрансфузиони рани реакции и компликации се: фебрилни реакции, алергични компликации, хемолитични реакции, реакции на плазма протеини, реакции на леукоцитни и тромбоцитни антигени, бактериолошки реакции, воздушна емболија, циркулаторна хипервлемија, интоксикации со цитрат.

Доцните компликации се случуваат после неколку деноноќи или месеци и најчесто се: — пренесување вирусен хепатитис, сифилис, цитомегаловирусни инфекции, HIV инфекции, маларија, бруцелоза, хемосидероза, посттрансфузиона пурпурна и други инфекции.

Основна задача на РЕ трансфузиологија е обезбедување максимален терапевтски ефект со трансфундирање на крв и нејзини продукти и спречување појава на посттрансфундирани реакции и компликации. Се изработуваат повеќе серолошки и имунологички лабораториски претраги на секое шише крв, како и задолжителна интерреакција со крвта од дарителот и примателот.

Материјал и метода

Во изминатите шест години во работните единици на РО Медицински центар — Штип, дадени се вкупно 11.518 трансфузии на крв. Најголем потрошувач на крв е РЕ хирургија со урологија заедно со РЕ за анестезиологија и реанимација. Трансфундирани се 5.380 шишиња крв или 46,7% од вкупно трансфундирани шишиња крв во РО. Најголем потрошувач на еритромаса е РЕ внатрешни болести со Одделот на хемодијализа. Од вкупно 1.750 трансфузии на крв, околу 42,85% се дадени како еритромаса.

Табела 1

	Трансфузии	%	Целна крв	%	Еритромаса	%
1. PE хирургија со урологија и реанимација	5.380	46,7	3.832	71,3	1.548	28,77
2. PE ортопедија со трауматологија	2.800	24,3	1.992	71,2	808	28,8
3. PE внатрешни работи	1.750	15,2	1.000	57,15	750	42,85
4. PE гинекологија со акушерство	980	8,5	730	74,5	250	25,5
5. Останати PE	608	5,3	443	72,9	165	27,1
ВКУПНО:	11.518	100	7.997	69,43	3.521	30,57

## Резултати

На табела 1 прикажани се вкупните аплицирани трансфузии на крв по РЕ, како и трансфундираните дози на полна крв и еритромаса.

Од вкупно дадени 11.518 трансфузии на полна крв и еритромаса, забележани се 67 или 0,58% лесни алергични и фебрилни реакции на полна крв, една хемолитична реакција поради АБО и Rh инкапатибилна крв, како резултат на замена на пациент. Рани посттрансфузиони реакции на еритромаса не се регистрираат.

За доцни посттрансфузиони реакции не сме во состојба да кажеме нешто поконкретно поради нерасполагање на податоци и несоработка со пациентите.

## Дискусија

Намалување или комплетно исчезнување на посттрансфузиони компликации даваат предност на еритромасата во однос на полна крв. Во современите медицински центри сè почесто се употребува еритромаса во однос на полна крв поради следните причини:

— Еритромасата без плазма, во голем процент ги намалува посттрансфузионите реакции, кои се манифестираат со циркуларно оптоварување, особено изразено кај кардијални вициуми;

— Поради малата количина на цитрат, индицирани се кај кардијални заболувања;

— Поради редуциран амониум индицирани се кај уремични состојби и инсуфицијација на јетрената функција;

— Деплазматизирана еритромаса содржи помалку 1/3 од вкупната плазма која се наоѓа во полна крв. Со деконтирање на плазмата се намалуваат можностите од имуношумки реакции. На пр: со острарување на анти А и анти В антитела од крв со крвна група О, овозможено е безбедна примена на оваа измиена еритромаса кај пациенти кои ја немаат оваа крвна група.

— Специфични или неспецифични, алергични или непознати причини, реакции на плазма кај пациенти кои се сензibilизирани на алергени, плазмини протеини, се повеќеструко намалени. Алергиските реакции на еритромаса сведени се на 1% во однос на полна крв, која дава алергиски реакции преку 4% од случаите.

— Реакциите антigen — антитела се редуцирани, што има големо значење во трансплантиционата хирургија.

— Низа друга предности.

Нашите резултати ги потврдија овие предности.

### **Заклучок**

Во изминатите шест години трансфундирали се 11.518 ѕишиња крв, од кои како еритромаса 3.521 или 30,57% забележани се само 67 или 0,58% лесно фебрилни и алергични реакции на полна крв и една хемолитична реакција. Не се забележани посттрансфузиона реакции од еритромаса. Доцни посттрансфузиона реакции не се следени. Останува заложбата полна крв да се трансфундира, со сите можни предостројности само кај акутен, хеморагичен, хиповолемичен шок.

### **Резиме**

Во периодот од 1983—1988 година во РЕ на РО Медицински центар — Штип, трансфундирали се 11.518 ѕишиња крв, од кои на еритромаса отпаѓаат 3.521 или 30,57%.

Во трудот е прикажана потрошувачката на полна крв и еритромаса во РЕ на РО Медицински центар — Штип.

Од вкупно 11.518 трансфузии на крв забележани се само 67 или 0,58% лесно алергични или фебрилни посттрансфузиона компликации и една хемолитична реакција поради АВО и Rh инкапатибилна крв, како резултат на заменет пациент. Даден е коментар и споредба помеѓу полна крв и еритромаса.

### **ЛИТЕРАТУРА**

1. Трансфузиологија — Сретен Бошковиќ, Сараево, 1975, стр. 415;
2. Клиничка Хематологија — Проф. д-р Неделковски, Проф. д-р Т. Стојчевски — Скопје, 1979, стр. 219;
3. Билтен за хематологија и трансфузиологија IX Југословенски хематолошки — трансфузиолошки дани — Нови Сад, 1988, вол. 16. бр. 1 — 1988.

### **S U M M A R Y**

In the period between 1983 in the WU of the WO Medical center — Štip 11.518 bottles of blood have been transfused from which 3.521 or 30,57 per cents belong to eritromass.

In the work is represented the consumption of full blood and eritromass in the WU of the WO Medical center — Štip.

From the total number 11.518 blood trnsfusions have been noticed only 67 or 0,58 per cents easy allergic or febrile posttransfusional complications and one hemolytic reaction, because of ABO and Rh incompatible blood, as a results of a substituted patient.

A commentary and a comparison is given between full blood and eritromass.

#### АДРЕСА НА АВТОРИТЕ — AUTHORS' ADDRESSES

Д-р Никола Камчев, трансфузиолог — Медицински центар Штип, 92000 Штип.  
Д-р Милка Камчева, инфектолог — Медицински центар Штип, 92000 Штип.